



СЛУЖБЕН ВЕСНИК

НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 29

Скопје, понеделник 13 септември 1948 год

Год. IV

Равнописите се испраќаат во дупликат на адреса: „Службен весник на НРМ“ Пошт. фак 51 Скопје и не се враќаат

Цена на овој број е 2 динари. Претплатата за цела година 250 дин. за едно полугодие 125 динари

192

Врз основа на точка II под 6 од Решението за маржите на откуп земјоделските производи што се купуваат од производителите одредените државни (сврзани) цени („Службен лист ФНРЈ“ бр. 43/48) во согласие со Министерот за трговија и снабдување на ФНРЈ, донесувам

НАПАТСТВИЕ

ЗА ОСНИВАЊЕ НА СТОЧНИ ДЕПОН НА ТЕРИТОРИЈАТА НА НР МАКЕДОНИЈА

1

На територијата на Народна Република Македонија се осниваат две врсти сточни депони и тоа: депон за резерва и депон за сувати.

Сточните депони ги оснива и со нив раководе републиканското претпријатие за откуп и промет со стока и сточни производи „Сточар“ — Скопје.

2

Депони за резерва служат за превземање и сместување на добиток заклање за покривање потребите во месо во извонредни и хитни случаи, а се осниваат при поголемите индустриски и потрошачки места.

Депони за сувати служат за испаша на добиток, и тоа како добиток за клање, така и добиток одвоен за приплод и расплод, и за замена.

3

Депон за резерва и депон за сувати треба да бидат снабдени со нужна сточна храна и да имаат осигурена испаша.

4

За покривање трошковите на сточните депони државните откупни претпријатија, околинските задружни сојузи и задругите при продажба на добиток к'е пресметнуваат 25 — динара за 100 кгр. испорачен добиток и износот к'е го уплатуваат во полза на „Сметката за издршка на сточни депони“ бр. 821011 која е отворила Министерството за трговија и снабдување на НРМ (Управа за откуп) кај Народната банка ФНРЈ Централна на НРМ во Скопје.

5

При заменување на добиток за клање со добиток за приплод и расплод од сточните депони, републиканското претпријатие за откуп и промет со сточни производи и стоки „Сточар“ — Скопје, к'е пресметнува освен пропишаната маржа уште и допринос од 25 — дин. за 100 кгр. заменен добиток, сите трошкови кои се настанале од моментот на утврдување до местото на суватот како и пропишаната трговска маржа.

6

Од „Сметка за издршка на сточни депони“ к'е се исплатуваат сите трошкови сврзани со издржувањето на депони за резерва и депони за сувати.

7

До сега наплатените износи по 25 — динари за 100 кгр. испорачен добиток од страна на државните откупни претпријатија, околински задружни сојузи и задруги да се внесат на „Сметка за издршка на сточни депони“ бр. 821011.

8

Ова Напатствие стапува на снага со денот на објавување во „Службен весник на НРМ“, а к'е се применува од 1 март 1948 год.

Бр. 12066 од 28 август 1948 год. Скопје

Министер за трговија и снабдување
А. КАНЕВЧЕ с. р.

193

За поуспешно водење на борба против неписменоста Министерството за просвета на НРМ донесува следното

РЕШЕНИЕ

ЗА ОБРАЗУВАЊЕ НА КОМИСИЈА ПРИ МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ПРОСВЕТА НА НРМ ЗА БОРБА ПРОТИВ НЕПИСМЕНОСТА

При Министерството за просвета на НРМ се образува Комисија за борба против неписменоста во состав:

- 1) Димче Мире, министер за просвета на НРМ.
- 2) Жамила Колономос, секретар на Земскиот сојуз на културно-просветните друштва.
- 3) Имер Еминов, потпретседател на Земскиот сојуз на културно-просветните друштва.
- 4) Славко Јаневски, книжевник.
- 5) Славка Фидановска, член на Земскиот сојуз на културно-просветните друштва.
- 6) Милош Шуковик', претседател на Земскиот одбор на просветните работници на НРМ.
- 7) Кемал Сејфула, потпретседател на Земскиот одбор на Народниот фронт на НРМ.
- 8) Љубица Левкова, член на Секретаријатот на Главниот одбор на АФЖ.
- 9) Митко Илиев, началник на одделението за народно просветување при Министерството за просвета.
- 10) Гојко Секуловски, член на Секретаријатот на Главниот одбор на Народната младина на НРМ.
- 11) Гонча Тџафа, член на Главниот одбор за Народната младина на НРМ.

Решението стапува во сила од денот на потпишувањето
Бр. 8326, 28 август 1948 год. Скопје.

Министер за просвета на НРМ,
Д. МИРЕ, с. р.

ДО СИТЕ ПРЕТПЛАТНИЦИ НА „СЛУЖБЕН ВЕСНИК“ И „СЛУЖБЕНИ СООПШТЕНИЈА НА УРЕДОТ ЗА ЦЕРИ ПРИ ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО НА ВЛАДАТА НА НРМ“

Се известуват сите претплатници кои немаат внесено претплата за горните весници да истите ќе бидат обуставени заклучно со 1 октомври т. г. Поради тоа се молат да своите задолженија ги ликвидираат до крај на овој месец. Претплата-та треба да се доставува преку Народна банка на ФНРЈ — Централна за НРМ — Скопје на чековна сметка 8.901.812. Претплата-та износи за „Службен весник на НРМ“ 250 динари и за „Службени соопшенија на Уредот за цери при Претседателството на Владата на НР Македонија“ 50 динари, за дела 1948 година.

Редакцијата располага со весници од миналите години и истите можат да се испратат на барање со доплата или по приемот на парите.

Весниците од 1945 година (без броевите 1, 2, 3, 4, 5 кои ги немаме) сите комплет чинат 165 динари.

Весниците од 1946 година чинат комплет 250 динари а од 1947 година, без 2, 7, 10 и 17 чинат 230 динари.

Од Редакцијата

ИЗДАЊА НА „СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА НРМ“

„Службен весник на НР Македонија“ има издадено: „Устав на НР Македонија“ во две издања. Прво издање 8 динари а второ издање 5 динари.

Закон за избор на одборници за народните одбори во НРМ 10 динари

Закон за државните службеници на НРМ — 10 динари
Времени напатствија за административно работење во месните народни одбори на територијата на Народна Република Македонија 10 динари.

Сите овие книги можат да се добиат во администрацијата на оваа редакција или пак во книжарите „Култура“ и „Просветно дело“ во Скопје.

На книжарите се доставуваат книгите со работ од 20%.

СОДРЖИНА

- | | | |
|-----|---|-----|
| 192 | Напатствие за оснивање на сточни депзи на територијата на НР Македонија — — — — — | 225 |
| 193 | Решение за образжување на Комисија при Министерството за просвета на НРМ за борба против неписменоста — — — — — | 225 |

Седиштето на претпријатието е во град Струмица.

Административно-оперативен раководител на претпријатието е: Извршниот одбор на Градскиот народен одбор на град Струмица.

Директор на претпријатието е Борис Аплев, кој го постојано претставува и потпишува, а колективно ја потпишува материјалната пошта со шефот на сметководството Никола Таранбуков.

РЕГИСТРАЦИЈА НА ДРЖАВНО СТОПАНСКО ПРЕТПРИЈАТИЕ ОД ЛОКАЛНО ЗНАЧЕНИЕ „АУТО-ТРАНСПОРТ И ШПЕДИЦИЈА“ А. Т. И Ш. СЕ СЕДИШТЕ ВО ГРАД ТИТОВ ВЕЛЕС.

Градскиот народен одбор во гр. Титов Велес во смисол чл. 17 од Основниот закон за државните стопански претпријатија и чл. 18 од Правилникот за регистрација на државните стопански претпријатија објавува:

Врз основа Решението на Градскиот народен одбор — Финансов отсек бр. 17910 од 31 VIII 1948 год. запишано е во регистарот на државните стопански претпријатија од локално значење на стр. 11 бр. 11 Државното стопанско претпријатие под фирма: Ауто транспорт и шпедиција со седиште во гр. Битола.

Претпријатието е основано со Решение на Градскиот народен одбор на гр. Титов Велес со протокол бр. 4 од 30 VI 1948 год.

Предмет за работа на претпријатието е: да пренесува патници и разни стоки.

Административно-оперативен раководител на претпријатието е: Извршниот одбор при Градскиот народен одбор на гр. Титов Велес.

Фирмата ќе ја потпишува директорот на претпријатието Велко Волканов а во негово отсуствие Дале Петров.

Од Градскиот народен одбор — Титов Велес бр. 17910 од 3 IX 48 г. 531 1—1

РЕГИСТРАЦИЈА НА ДРЖАВНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ „ВАРДАР“ ДЕБАР

Околинскиот народен одбор — Дебар, врз основа на чл. 17 од Основниот закон за државните стопански претпријатија и чл. 18 од Правилникот за регистрација на државните стопански претпријатија објавува:

На основание Решението на Околинскиот народен одбор — Дебар бр. 11655 од 17 VIII 1948 год. запишано е во регистарот на државните стопански претпријатија под фирма: Околинско претпријатие пилања и столарска работилница „Врабич“ — Дебар.

Претпријатието е основано со Решение на Околинскиот народен одбор — Дебар бр. 11655/1948 год.

Предмет за работа на претпријатието е: да преработува даски на пилањата а од даските сите столарски преработки и истите ги продава на државните, кооперативни претпријатија и часни лица по утврдени цени.

Административно-оперативен раководител на претпријатието е: Извршниот одбор на Градскиот народен одбор — Дебар.

Претпријатието ќе го потпишува, задолжува и раздолжува Ламбе С. Аврамовски директор на претпријатието. Дебар 19 VIII 1948 год. бр. 11724 481 1—1

РЕГИСТРАЦИЈА НА ГРАДСКОТО СТОПАНСКО ПРЕТПРИЈАТИЕ „ГРАДСКИ СЕРВИЗ“ СКОПЈЕ

Финансовото одделение на Градскиот народен одбор на град Скопје, врз основа на чл. 17 од Основниот закон за државните стопански претпријатија и чл. 18 од Правилникот

за регистрација на државните стопански претпријатија објавува:

На основание Решението на Финансовото одделение при Градскиот народен одбор — Скопје бр. 4385 од 25 VI 1948 год. запишано е во регистарот на државните стопански претпријатија под фирма: Градско претпријатие „Градски Сервиз“ со седиште во гр. Скопје.

Претпријатието е основано со Решение на Градскиот народен одбор на гр. Скопје бр. 9456 од 23 VI 1948 год.

Предмет за работа на претпријатието е: снабдување на градските градежни претпријатија во Скопје машини, инвентар и друг градежен материјал.

Административно-оперативни раководител на претпријатието е Извршниот народен одбор на град Скопје.

Претпријатието ќе го потпишува, задолжува и раздолжува Владо Дакарски директор.

Бр. 4385 од 25 VI 1948 год.

482 1—1

ПРОМЕНИ ВО РЕГИСТЕРОТ

НАЗНАЧУВАЊЕ НОВ ДИРЕКТОР НА ГРАДСКАТА ШАПКАРСКА РАБОТИЛНИЦА — БИТОЛА

Градскиот народен одбор — Финансов отсек — Битола, врз основа чл. 17 од Основниот закон за државните стопански претпријатија и чл. 18 од Правилникот за регистрација на државните стопански претпријатија објавува:

Со Заповед на Претседателството на Градскиот народен одбор на град Битола бр. 318 од 1 VI 1948 год. разрешен е од должност Илија Илиевски директор на Градската шапкарска работилница Битола од кој ден му престанува правото да го потпишува претпријатието.

Со иста заповед на Претседателството на Градскиот народен одбор — Битола назначен е Зора Трајкова за директор на Градската шапкарска работилница — Битола, кој ќе го потпишува, задолжува и раздолжува претпријатието од денот на назначувањето 530 1—1

НАЗНАЧУВАЊЕ ДИРЕКТОР И ДОПОЛНЕНИЕ НА НАЗИВОТ НА ОКОЛИСКОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ГРАДЕЖНИ МАТЕРИЈАЛИ ГОСТИВАР

Околинскиот народен одбор — Финансов отсек — Гостивар, врз основа чл. 17 од Основниот закон за државните стопански претпријатија и чл. 18 од Правилникот за регистрација на државните стопански претпријатија објавува:

Со Решение на Извршниот одбор при Околинскиот народен одбор Гостивар бр. 3087 од 15 II 1948 год. разрешен е од должност Ангела Кривежки директор на Околинското претпријатие за производство на градежни материјали — Гостивар од кој ден му престанува правото да го потпишува претпријатието.

Со Решение на Извршниот одбор при Околинскиот народен одбор Гостивар бр. 2861 од 1 III 1948 год. назначен е Филиповски Тодоров Филип за директор на Околинското претпријатие за производство на градежни материјали — Гостивар, кој ќе го потпишува, задолжува и раздолжува претпријатието од денот на назначувањето.

Со Решение на Околинскиот народен одбор — Гостивар, бр. 2861 од 1 III 1948 год. се дополнува називот на претпријатието со ократеница „Вардар“ која ќе ја има фирмата Околинско претпријатие за производство градежен материјал „Вардар“ со седиште во гр. Гостивар.

Бр. 4048 од 3 VI 1948 год.

383 1—1

ПОСТАВУВАЊЕ И РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТ ДИРЕКТОРОТ НА ГРАДЕЖНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА НИСКОГРАДБИ „ГРАНИТ“ ВО СКОПЈЕ

Министерството на финансите на НРМ врз основа чл. 17 од Основниот закон за државните стопански претпријатија и чл. 18 од Правилникот за регистрација на државните стопански претпријатија објавува:

Со Решение на Министерството на градежите на НРМ бр. 239 од 29 јуни 1948 год. за директор на Градежното претпријатие за нискоградби „Гранит“ во Скопје поставен е Столе Берковски кој стапи на должност на 1 јуни 1948 г. од која дата има право да потпишува, задолжува и раздолжува фирмата на претпријатието во границите на овластувањето.

Со истото Решение разрешен е од должност досегашниот в. д. директор во градежното претпријатие за нискоградби „Гранит“ во Скопје на НРМ Димитар Караџи и на истиот од 1 јуни 1948 год. му престанува правото да ја потпишува, задолжува и раздолжува фирмата на претпријатието.

Бр. 12751 од Министерството на финансите на НРМ од 7 јули 1948 год. 495 1—1

ПОСТАВУВАЊЕ И РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ДИРЕКТОРОТ НА ТРГОВСКОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ „НАРО- ДЕН МАГАЗИН“ ВО БИТОЛА.

Министерството на финансите на НРМ врз основа чл. 17 од Основниот закон за државните стопански претпријатија и чл. 18 од Правилникот за регистрација на државните стопански претпријатија објавува:

Со Решение на Министерството на трговијата и снабдувањето на НРМ бр. 241 од 1 VI 1948 год. поставен е за директор на Трговското претпријатие „Народен магазин“ во Битола — Борис Јорданов Петревски кој стапи на должност на 1 VI 1948 год. од која дата има право да ја потпишува, задолжува и раздолжува фирмата на претпријатието во границите на овластувањето.

Со Решение на Министерството на трговијата и снабдувањето на НРМ бр. 240 од 1 VI 1948 год. разрешен е од должност досегашниот директор на трговското претпријатие „Народен Магазин“ во Битола Филип Михајлиќ и на истиот од 1 VI 1948 год. му престанува правото да ја потпишува, задолжува и раздолжува фирмата на претпријатието.

Бр. 12605 од Министерството на финансите на НРМ од 7 VII 48 г. 494 1—1

ОВЛАСТУВАЊЕ ЗА ПОТПИШУВАЊЕ НА ФИРМА- ТА НА ИНВАЛИДСКО СТОПАНСКО ПРЕТПРИЈАТИЕ „ИН- СТОП“ — СКОПЈЕ.

Министерството на финансите на НРМ во смисол на чл. 17 од Правилникот за регистрација на стопанските претпријатија на инвалидските организации објавува:

Со Решение на Инвалидското трговско претпријатие бр. 1158 од 22 VI 1948 год. овластен е Станчевски Никола, шеф на комерцијалниот одсек на Инвалидското стопанско претпријатие „Иностоп“ — Скопје, да го потпишува, задолжува и раздолжува претпријатието во случај спреченост или отсуство на Хорват Ј. Франьо в. д. директор на истото претпријатие во границите на овластувањето.

Бр. 12536 од Министерството на финансите на НРМ 10 VII 48 год. 490 1—1

Министерството на внатрешните работи на НРМ со Решение IV бр. 16033/48 год. од 8 VII 1948 год. е одобрило промената на роденото име на малолетното дете Стојанов Љубе, роден на ден 7 мај 1947 год. во гр. Скопје, од

родители: татко Стојанов Павле и мајка Стојанова, родена Димитрова Марика, во смисол да во иднина роденото име на детето му биде Димитар.

Согласно чл. 21 од Законот за лични имиња оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на НРМ“ 2796 1—1

ОВЛАСТУВАЊЕ ЗА ПОТПИШУВАЊЕ НА ФИРМАТА НА ПРЕТПРИЈАТИЕТО ЗА ПОПРАВКА НА АУТОМОБИЛИ И ИЗРАБОТУВАЊЕ НА КАРОСЕРИИ „АУТОРЕМОНТ“ СО СЕДИШТЕ ВО СКОПЈЕ.

Министерството на финансите на НРМ врз основа чл. 17 од Основниот закон за државните стопански претпријатија и чл. 18 од Правилникот за регистрација на државните стопански претпријатија објавува:

Со Решение на Министерството на локален саобраќај на НРМ бр. 7066 од 21 јули 1948 год. овластен е Вукановиќ Захар, технички директор на претпријатието за поправка на автомобили и изработување на каросерии „Ауторемонт“ — Скопје, да го потпишува, задолжува и раздолжува претпријатието во случај спреченост или отсуство на Теодосија Богдановиќ, директор на истото претпријатие, во границите на овластувањето.

Бр. 13999 од Министерството на финансите на НРМ 21 VII 48 г. 492 1—1

БРИШЕЊЕ ОД РЕГИСТЕРОТ

БРИШЕЊЕ ОД РЕГИСТАРОТ НА ЗЕМЈОДЕЛСКОТО СТОПАНСКО ПРЕТПРИЈАТИЕ „УДАРНИК“ СО СЕДИШТЕ ВО БИТОЛА

Министерството на финансите на НРМ врз основа чл. 17 од Основниот закон за државните стопански претпријатија и чл. 1 и 18 од Правилникот за регистрација на државните стопански претпријатија објавува:

Со Решение на Владата на НРМ бр. 1824 од 11 XI 1948 год. Земјоделско претпријатие „Ударник“ со седиште во Битола се брише од регистарот на државните стопански претпријатија од републиканско значење.

Бр. 12568 од Министерството на финансите на НРМ 8 VII 48 год. 491 1—1

КООПЕРАТИВЕН РЕГИСТЕР

Со Решение бр. 14165 од 1 IX 1948 год. на Извршниот одбор при Околинскиот народен одбор — Скопје, регистрирана е во регистарот на кооперациите при поменатиот одбор Земјоделска набавно продајна кооперација „Голема Ливада“ во село Брест. Истата е регистрирана на стр. 10 Ред. бр. 60.

Кооперацијата ќе ја потпишуваат и задолжуваат бан Д. Алијот, Сабри Д. Абаз, Муртезан Ц. Бекир, Цезар Е. Зенелов и Демир Р. Азирев.

Од Околинскиот народен одбор — Скопје бр. 14165 од 4 IX 1948 год. 528 1—1

СОДРЖИНА

Судски огласи	— — — — —	1
Регистрации на државни стопански претпријатија	— — — — —	2
Промени во регистерот	— — — — —	5
Бришење од регистерот	— — — — —	6
Кооперативен регистер	— — — — —	6